



## Предмет: Понуда за патничко возило 522059 CITROEN NEW C4 PureTech 130 S&S FEEL PACK MT6

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	3 цилиндри
Зафатнина:	1199 cm <sup>3</sup>
Обртен момент:	230Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	96kW (131КС) /5.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии( L/W/H ) :	4360 / 1800 / 1525 mm
Волумен на багажен простор:	380литри
Пневматици :	195/ 60 R18
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	9.4 s,
Максимална брзина:	200 km/h
Потрошувачка:	
Град	5.9 l/100km
Отворено	4.9 l/100km
Комбинирано	5.8 l/100km
Норматив на издувни гасови:	<b>ЕУРО 6.3</b>
Емисија на CO2 гасови:	131g/km

### Сериска опрема:

- ABS/REF/AFU/ESP/ASR - системи за активна безбедност,
- Воздушни перничииња за возач и совозач,
- Странични воздушни перничииња за возач и совозач,
- Воздушни перничииња во вид на завеса за патниците во првиот и вториот ред,
- **Пакет Safety:** Active Safety Break (со сензор на горниот дел на ветробранското стакло), систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина, систем за предупредување од опасност од судар),
- Автоматско вклучување на дневни светла,
- Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Тонирани стакла во вториот ред и позади,

INSPIRED BY YOU

#### АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија  
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- ISOFIX на совозачкото седиште и на страничните седишта во вториот ред,
- Централно заклучување со далечинско,
- Халогени предни фарови,
- LED дневни светла, задни светла со 3D ефект,
- Отвори од клима уредот во вториот ред,
- Преклопливи задни седишта 2/3 - 1/3
- Дводелен багажен простор,
- CITROËN DAB Радио со 10" екран на допир, Connect Play,
- Mirror Screen, Bluetooth и 4 HP,
- 12V приклучок и USB type C,
- 5" дигитална инструмент табла,
- Индикатор за промена на степенот на брзина,
- Стандардно резервно тркало,
- Airbump®,
- Преден и заден браник во боја на каросерија,
- Предна маска во мат црна боја,
- Куќишта на надворешните ретровизори и рачки на вратите во боја на каросерија,
- Отвори за складирање на предните и задните врати,
- Средишна конзола со наклон за рака и простор за складирање во темно сива боја,
- Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
- Електричен серво управувач,
- Progressive Hydraulic Cushions™ - потпирање со прогресивни хидраулични перничња, ( освен кај Pure Tech 100 )
- Електрика на стакла напред и позади со заштита од прикештување,
- Електрично прилагодување на надворешните ретровизори со грејачи,
- Приклучок 12V во предниот дел и во багажникот,
- Акустично ветробранско стакло,
- Предни бришачи со технологија "Magic Wash" со сензори за дожд,
- Возачко и совозачко седиште прилагодливо во должина висина и наклон,
- Волан прилагодлив во висина и длабина.
- Автоматска двозонска клима,
- Кожен волан,
- Помош при паркирање назад,
- Електрична паркирна кочница,
- 5,5" дигитална TFT инструментална табла,
- Конзола во висок сјај и осветлен меѓупростор,
- Предни LED светла,
- Дневни LED светла,
- Засилена акустична изолација,
- CITROËN Connect навигација на 10" дисплеј на допир,
- CITROËN Smart Pad Support вграден систем за поддршка на дигитален таблет кај предната совозачка полица,
- Задна камера за паркирање Top Rear Vision,
- Head-Up дисплеј за возач,
- Електрично склопливи и греени ретровизори,
- Електрохроматски внатрешен ретровизор,
- 18 инчни алуминиумски тркала CAMELIA diamantee,
- LED внатрешно осветлување за прв и втор ред седишта,
- Рачки на врати во боја на каросерија,
- Ентериер Urban Grey седишта Advanced Comfort со џебови од задна страна,
- Штитници за сонце со вградени осветлени козметички огледала,

#### Дополнителна опрема:

- Металик боја.



Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
22.140,00 €	1.500,00 €	20.640,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

**2 години асистенција на пат**

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,  
**АВТОНОВА**  
Продажба на нови возила